



ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИТЕТ НА ФОНДОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ ЗА 2026 ГОДИНА



Фондот за осигурување на депозити поаѓајќи од заложите за обезбедување на почитувањето на уставноста, законитоста, професионалниот интегритет, транспарентноста и заштитата на човековите слободи и права, ја усвојува следната:

ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИТЕТ

Интегритетот како темел на доброто управување и стратешки и одржлив одговор на корупцијата, е од суштинско значење за економскиот, социјалниот и општествениот просперитет.

Под интегритет се подразбира законито, независно, непристрасно, етичко, одговорно и транспарентно вршење на работи со кои вработените/административните службеници во Фондот за осигурување на депозити го чуваат својот углед и угледот на институцијата во која се одговорно лице, односно се вработените, ги елиминираат ризиците и ги отстрануваат сомневањата во можноста од настанување и развој на корупција и со тоа обезбедуваат доверба на граѓаните во вршењето на својата дејност.

Прифаќајќи ја политиката на интегритет, Фондот за осигурување на депозити се обврзува на

- (1) воспоставување на систем на интегритет во институциите,
- (2) спроведување и поддршка на системот за интегритет и
- (3) следење и известување за примената на системот за интегритет.

1. ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА СИСТЕМ ЗА ИНТЕГРИТЕТ

Во Фондот за осигурување на депозити системот за интегритет е воспоставен на начин да му овозможи на Фондот за осигурување на депозити да ги врши и извршува своите надлежности определени во посебниот Закон за Фондот за осигурување на депозити, како и во согласност со Уставот, законите и другите подзаконски акти, како и највисоките етички стандарди.

Системот за интегритет почива на следните елементи кои претставуваат своевидни стандарди за интегритет:

- заштитата на јавниот интерес и спречувањето на судирот на интереси;
- почитување на етичкиот кодекс за вработените во Фондот за осигурување на депозити;
- управување со човечките ресурси врз основа на систем на заслуги и квалификации;
- наменско, рационално и ефикасно управување со ресурсите;
- транспарентност и пристап до информациите од јавен карактер;
- заштитено пријавување од укажувачи и



- управување со квалитет.

Заштита на јавниот интерес и спречување на судирот на интереси

Фондот за осигурување на депозити и неговите вработени се обврзуваат дека во своето работење ќе му даваат приоритет на јавниот над приватниот интерес и дека ќе поттикнуваат и развиваат организациска култура која не толерира судир на интереси и во која индивидуалната одговорност и личниот пример се основа за доброто управување.

За да овозможи ефикасно управување со судирот на интереси во Фондот за осигурување на депозити се спроведува постапка за јасна идентификација и декларирање на личните интереси, се утврдуваат јасни правила за очекувањата од вработените кога постои ризик од судир на интереси, се обезбедува транспарентност во процесот на решавање на ситуациите во кои се појавува судир на интереси и се развиваат механизми за следење на примената на правилата за превенција на судирот на интереси.

Почитување на етичкиот кодекс

Вработените Фондот за осигурување на депозити кои имаат статус на административните службеници се должни да го почитуваат етичкиот кодекс на институцијата во која работат, а чија цел е да се промовира професионалност, заштита на јавниот интерес, отчетност, одговорност, непристрасност, недискриминација и политичка неутралност.

Фондот за осигурување на депозити развива механизми кои овозможуваат доследно да се следи почитувањето на етичкиот кодекс од страна на вработените лица. За областите кои се нагласено подложни на корупција, како што се јавните набавки, Фондот за осигурување на депозити усвојува и посебен кодекс за постапување.

Управување со човечките ресурси врз основа на систем на заслуги и квалификации

Интегритетот се промовира како дел од управувањето со човечки ресурси во Фондот за осигурување на депозити. Вработувањата се транспарентни по пат на јавен оглас, со однапред утврдени критериуми и со развиени политики кои овозможуваат вработувања и унапредувања врз основа на заслуги и квалификации и оневозможуваат партиски влијанија и непотизам.

Во Фондот за осигурување на депозити се идентификувани работните позиции кои се особено ранливи на корупција и за нив се предвидуваат посебни обврски во однос на заштитата на интегритетот. Потребно е доследно да се почитуваат некомпатибилноста, забраните и ограничувањата својствени за работата на институцијата.

Наменско, рационално и ефикасно управување со јавните ресурси

Фондот за осигурување на депозити демонстрира отвореност, отчетност и инклузивност во дефинирањето на сопствените приходи и расходи за континуирано да ги подобруваат услугите за граѓаните. Фондот за осигурување на депозити се обврзува дека договорите за јавни набавки, закуп и продажба на подвижни и недвижни ствари итн. ќе ги склучува



низ транспарентни процедури согласно законот, а кои ќе овозможуваат еднаков третман и конкуренција на заинтересираните учесници.

Транспарентност и пристап до информации од јавен карактер

Фонд за осигурување на депозити обезбедува вистинити, соодветни, навремени и целосни информации на граѓаните и правните лица, притоа почитувајќи го правото на приватност и заштитата на личните податоци.

Фондот за осигурување на депозити се стреми кон високо ниво на активна транспарентност, односно објавуваат што е можно повеќе информации на својата веб-страница и демонстрира подготвеност неговото работење да биде ставено на јавен увид и контрола. Вработените во Фондот не смеат да ги користат информациите со кои располагаат во вршењето на функциите, работните задачи и должности за остварување корист или предност за себе или за друг.

Заштитено пријавување од укажувачи

Овозможувањето на укажувачите да пријавуваат недозволиво или незаконито постапување не стравувајќи од последици, претставува еден од столбовите за успешна превенција, откривање, истрага и санкционирање на ваквите постапувања со кои се загрозува работењето на институцијата. Фондот за осигурување на депозити постапува согласно Законот за заштита на укажувачите и има назначено овластеното лице за прием на пријави од укажувачи. Со процедурата за заштитено пријавување и со овластеното лице за заштитено пријавување се запознаваат сите засегнати страни.

Управување со квалитетот

Фондот за осигурување на депозити воспоставува систем на работење преку кој постојано се унапредува работењето и процесите, се намалуваат ризиците и трошоците, а се подобрува мотивираноста на вработените и се следат вкупните резултати од работењето. Унапредувањето на испораката и подобрувањето на квалитетот на услугите се врши преку одговорно планирање, управување и реализација на процесите и промовирање на култура на извонредност на јавната администрација, согласно меѓународниот стандард ИСО 9001.

2. СПРОВЕДУВАЊЕ И ПОДДРШКА НА СИСТЕМОТ ЗА ИНТЕГРИТЕТ

За да овозможат ефикасно спроведување на системот за интегритет, Фондот за осигурување на депозити е посветен на градење на капацитетите и поддршка на сите административни лица/вработените во процесот на исполнување на обврските кои произлегуваат од стандардите за интегритет во насока на законито, независно, непристрасно, етичко, одговорно и транспарентно вршење на работните задачи. Раководните структури во Фондот за осигурување на депозити се одговорни за воспоставување и спроведување на системот на интегритет, како и за нивна промоција преку своето лично однесување и со преземање мерки за колективна прифатеност на политиката на интегритет и придржување кон истата од страна на вработените. Градењето



на капацитетите се одвива преку редовна едукација на вработените за соодветна примена на стандардите за интегритет по пат на обуки, како и со овозможување на советување за сите дилеми кои можат да се јават кај административните лица во секојдневното работење. За да обезбедат ефикасно спроведување на системот за интегритет Фондот за осигурување на депозити, назначува и лице за интегритет. Фондот за осигурување на депозити ги идентификува ризиците од корупција и истите редовно ги проценува и следи. Соодветно на тоа се преземаат и мерки за надминување на ризиците кои го загрозуваат интегритетот на институцијата.

3. СЛЕДЕЊЕ И ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРИМЕНАТА НА СИСТЕМОТ ЗА ИНТЕГРИТЕТ

Фондот за осигурување на депозити овозможува двостепен систем на следење на примената на системот за интегритет, на ниво на самата институција, и од страна на надлежната институција, Државната комисија за спречување на корупцијата (во понатамошниот текст ДКСК).

Целта на следењето на системот за интегритет во Фондот за осигурување на депозити е да се утврди ефикасноста на применетите политики и процедури кои овозможуваат доследна примена на стандардите за интегритет, како и за мерење на резултатите од применетите мерки за намалување на ризиците од корупција. Процесот за следење и известување за примената на системот за интегритет го координира лицето за интегритет. Фондот за осигурување на депозити спроведува и внатрешни контроли за проверка на примената на стандардите за интегритет преку вклучување на внатрешната ревизија. Фондот за осигурување на депозити се обврзува на соработка со ДКСК овозможувајќи ѝ да го следи спроведувањето на системот за интегритет. За таа цел Фондот за осигурување на депозити се обврзува на точно, редовно и навремено информирање на ДКСК за сите активности преземени во насока на примена на системот за интегритет, како и за спроведување на добиените насоки, препораки и укажувања од страна на ДКСК во однос на јакнење на интегритетот во институциите.

директор/drejtor
Behar Emini



Изработил/Përgatiti: Гала Кузмановски
Контролирал/Kontrollloi: Антигона Сефери
Мимоза Чајани
Согласен/Miratoi: Јасминка Мартиновска

